


Права. Почитување. Доверба.

Проект на Владата на Викторија за спречување на повреда на постарите



Што е тоа повреда на постарите?

Повреда на постарите е секоја постапка која ги повредува постарите луѓе и која се извршува од страна на некој кои тие го знаат и му веруваат, како што се членови од семејството или пријателите.

Повредата може да биде финансиска, психолошка, телесна, сексуална или социјална, вклучувајќи лошо однесување или занемарување.

Истражувањата покажуваат дека од 1 до 5% од постарите луѓе имаат доживеано некој вид на повреда или занемарување. Било кој вид на повреда е неприфатлив.

Повреди на постарите може почесто да се случуваат заради населението кое старее и зголемениот број на луѓе со деменција.

Видови на повреда

Последиците од повреда ја погодуваат целата заедница и може да се случи во сите делови од општеството, независно од локацијата, социјалноекономската и здравствена состојба, возраст, култура, пол, сексуална ориентација, националност или религија.

Истражувањата покажуваат дека:

- Финансиската злоупотреба е една од најчестите видови повреди
- Други видови на повреда често пати ја пратат финансиската злоупотреба
- Постарите жени имаат два до три пати поголеми шанси да бидат повредени отколку постарите мажи
- Синовите и ќерките најчесто се одговорни за овие повреди.

Финансиската злоупотреба е противзаконска, несоодветното користење на нечии пари, финансиски средства, имот или други вредности.

Кој е обично одговорен за повреда на постарите?

Повреда на постарите може да се случи во различни односи и околности, меѓутоа истражувањата покажуваат дека најчесто се извршува од страна на близок роднина.

Кој најчесто е повреден?

Постарите жени имаат два до три пати поголеми шанси да бидат повредени отколку постарите мажи.

Како Владата на Викторија помага

Владата е определена кон промоција и поддршка на безбедноста, достоинството и независноста на постарите во Викторија.

Постарите луѓе имаат право – како и луѓето на сите возрасти – да живеат безбедно во своите домови, без насилство, повреда, занемарување и искористување.


Стратегијата за спречување на повреда на постарите на Владата на Викторија ги вклучува одделенијата на Владата, услужните одделенија, пријателите на услуги и работниците во заедницата.

Иницијативата вклучува:

- Едукација на заедницата со нагласување дека повредување на постарите луѓе е неприфатливо
- Зацврстување на капацитетот на финансираните пријатели на услуги од здравството и заедницата да следат можни повреди на постари луѓе
- Основање на специјализирани правни и адвокатски служби како одговор на комплексните потреби на постарите луѓе, вклучувајќи луѓе од различни културни и јазични потекла.

Права. Почитување. Доверба.

Проект на Владата на Викторија за спречување на повреда на постарите



Важноста на еманципирањето

Сите возрасни, без разлика на возраста, имаат право на само определување и донесување на сопствени решенија базирани врз информиран избор. Затоа, еманципирањето е клучно кон спречување на повреда на постарите.

Каде може да добиете помош?

Владата ја основа организацијата Seniors Rights Victoria. Оваа бесплатна и доверлива телефонска и советодавна служба има за цел да го спречува повредувањето на постарите и да ги заштитува правата, достоинството и независноста на постарите во Викторија.

Seniors Rights Victoria обезбедува:

- телефонска советодавна линија за информации и упатување
- одбрана и подршка
- правни совети
- општествена и професионална едукација.

Оваа служба работи директно со постари луѓе кои се јавуваат за совети и претставување и со професионалци кои ги раководат финансиските, медицинските и правните работи на постарите.

Постарите луѓе кои се повредени може да бидат идентификувани и преку семејството, пријателите или пријателите на услуги.

На Seniors Rights Victoria може да се јавите на **1300 368 821** од 10.00 до 17.00 час од понеделник до петок.

На линија: www.cotavvic.org.au/seniors_rights_victoria

Ако некој кого го познавате е во непосредна опасност, јавете се на 000.

Кој раководи со Seniors Rights Victoria?

Seniors Rights Victoria е финансирана од страна на Владата на Викторија преку Office of Senior Victorians и Victoria Legal Aid.

Seniors Rights Victoria е партнерство водено од Council on the Ageing и Public Interest Law Clearing House, Eastern Community Legal Centre и Loddon Campaspe Community Legal Centre.

Seniors Rights Victoria работи од централен Мелбурн, како и на источниот дел од Мелбурн и Бендиго. Клиниките Pro bono се основани за посилно регионално присуство низ Викторија.

Повеќе информации

За повеќе информации како Владата на Викторија го спречува повредувањето на постарите, појдете на www.seniors.vic.gov.au